



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

СООПШТЕНИЕ

Нов систем на утврдување на цени на лекови

Почитувани,

Би сакала да Ве информирам дека за прв пат во Македонија се воведува комплетно нов систем на утврдување на цени на лекови, систем кој со години наназад функционира во повеќето земји, Словенија, Хрватска, Турција и др.

Новиот начин значи утврдување на цените врз основа на споредбена анализа со цените на лековите во 4 реперни земји, Словенија, Хрватска, Србија и Бугарија.

Со ова се ;

1. воспоставува систем на цени со јасни, едноставни, еднакви и транспарентни правила за сите
2. воспоставува ефикасен систем во кој основното осигурување плаќа
 - a. само до максималното потребно ниво
 - b. исто за иста терапевстка вредност
 - c. не ја плаќа разликата во цената на еквивалентниот лек
3. повеќе лекови без доплата за пациентите

Предлог цените се донесени на управниот одбор и за прва пат следи јавна расправа, односно можност од 15 сите заинтересирани страни писмено да се



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

произнесат до Фондот, по што би се финализирале цените повтроно д страна на Управниот одбор и објавиле во Службен весник

Истовремено, цениме дека во оваа временска димензија добавувачите на лекови имаат можност да донесат одлука за намалување и на единствените цени, со цел доплатите за нивните лекови да се намалат.

Постојниот предлог на цени опфаќа 356 генерики, односно 938 лекови. Од нив дури 136, односно 149 сега се без доплата, наспорти претходната состојба од 77, односно 121. Нормално се намалува и бројот на генерики и лекови без доплата од 219, на 197, односно од 661 на 644.

Се зголемуваат вкупно 450 лекови, се намалуваат 236, а не се менуваат 229 лекови.